

# МАСОНСТВОТО ТАБУ ТЕМА ИЛИ ЈАВНА ТАЈНА



Што е тоа што луѓето ги привлекува да пристапат кон Масонското братство? Што е тоа што се случува внатре во масонските ложи, за врвни луѓе - филозофи, научници, цареви и кралеви, војсководители, композитори и музичари, писатели, државници, луѓе од обичниот свет, да седат заедно еден до друг внатре во ложите?

Масонството е Братство на еднакви (слободни) луѓе, кои имаат обврска да работат на нивното духовно и материјално усовршување, на самите себе, на семејството и на татковината во која живеат. Масонското братство е хуманитарно, филантропно и филозофско здружение на еднакви.

За масоните е неважно дали некој брат е христијанин, муслиман, будист, хинду, јудист итн. Масоните знаат дека сите религии водат кон едно - кон Великиот Архитект на Универзумот - БОГ.


Масонството е состав од слободни мислители. Не е кажано туку-така дека масонските ложи се лаборатории на слободната мисла. Во масонството сè е симбол, и зборот, и движењето, и знакот.

Историјата на масонството продолжува преку египетската цивилизација и Евреите, Грција, Филип и Александар Македонски, витезите Темплари до денешни дни, кога во 1717 година во Лондон било воспоставено современото масонство, година од која на некој начин масонството излегува во јавноста.

## ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Самото спомнување на зборот МАСОНСТВО веднаш предизвикува исклучителна љубопитност кај луѓето. Интересно е кога во вакви случаи, кога се спомнува "масонството" сите присутни во моментот нешто и да знаат за него, дека од многу доверливи извори имаат сознание оти тој и тој е МАСОН. Многу интересни се дискусиите поврзани со темата што е тоа "масонство" или "СЛОБОДНО СИДАРСТВО", како што и се нарекува масонството? Некои тврдат дека тоа е религија, други дека е секта, трети дека масоните се безбожници и антихристи, збир на луѓе кои му носат зло на човештвото, и од нив (масоните) доаѓаат сите насреќи на овој свет. Главно, сите дискусии се сведуваат на тоа дека масонството е лошо, негативно, завиено во црно, но зборовите со кои тоа се изговара се тивки и со огромна доза стравопочит. Распространето е мислењето меѓу обичниот (непросветен) свет, дека за човек да биде примен во Братството на слободните ѕидари, тој мора да е богат, материјално, со други зборови да има многу пари. И како по правило, на крајот на овие дискусии се поставува прашањето - како се станува масон? Ретко кога БРАТ МАСОН ќе се впушти во вакви дискусии. Внимателно ги слуша, но не реагира на нив. Едноставно се прави незаинтересиран.

Живееме во време на страотни информативни можности (пред сè, мислам на Интернетот и на печатената литература), од кои можат многу работи да се осознаат, па и информациите поврзани со масонството. Едно да се разбереме и да им по-



ЦРТЕЖ НА ЛОЖАТА НА МАЈСТОРОТ

јасниме на читателите на овој текст: НИТУ ЕДЕН БРАТ МАСОН НЕМА ДА ИЗГОВОРИ НИТУ ЕДЕН ЗБОР за она што се случува во Храмот од таа страна на вратата. Ќе зборува за масонството, за неговата историја, неговите корени, за принципите, учењето и сл., но никогаш нема да изговори ниту еден таен збор, знак или движење со кој би се довело во прашање оддавањето масонска тајна. Секој масон е под заклетва дека НЕМА да предаде ниту една масонска тајна - под никакви услови.

Ќе се обидеме преку давање одговори на најчесто поставуваните прашања поврзани за масонството, да појасниме нешто во врска со него. Одговорите ќе бидат давани до границите на дозволеното.

### Што е всушност МАСОНСТВО?

Прашање кое најчесто се поставува.

Масонството е Братство на еднакви (слободни) луѓе кои имаат обврска да работат на нивното духовно и материјално усовршување, на самите себе, на семејството и на татковината во која живеат. Масонското братство е хуманитарно, филантропно и филозофско здружение на еднакви.

### Дали масонството е религија?

Веднаш одговорот е едно големо **НЕ**.

Масонството е Братство на слободни луѓе, што значи дека секој е слободен во изборот на својата религиска определба, и никој НЕМА ПРАВО да се меша во ничиј избор. За масоните е неважно дали некој брат е христијанин, муслиман, будист, хинду, јудист итн. Масоните знаат дека сите религии водат кон



ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

едно - кон Великиот Архитект на Универзумот - БОГ.

Ниту еден брат масон никогаш нема да прифати дискусија на тема религија во смисла "мојата религија е добра, а твојата не". Се почитуваат СИТЕ религии, без исклучок.

### **Дали масонството е секта?**

Веднаш да кажеме дека масонството исклучува секакви догматски учења.

Масонството е состав од слободни мислителци. Не е кажано туку-така дека масонските ложи се лаборатории на слободната мисла.

### **На масонските средби внатре во ложите, постојат ли табу теми, теми за кои воопшто не смее да се дискутира?**

Да, постојат такви теми за кои масоните НЕ дискутираат, а тоа се:

- Религиската припадност на членовите
- Нивната национална припадност (тука би сакал да напомена дека СИТЕ браќа се должни да го прифатат братот по националната припадност за која тој се има изјаснето дека ѝ припаѓа). Затоа македонските масони го немаат проблемот меѓу браќата во ЦЕЛИОТ СВЕТ да докажуваат и да бараат да бидат признати како Македонци. За сите нив ние сме браќа масони од РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

- Боја на кожа

Црн, жолт, бел, нема никакво значење. Сите сме браќа.

- Бизнис зделки. Табу тема за дискусија внатре во ложите. Зошто тоа е така?

Во едни бизнис релации меѓу двајца браќа може да дојде до определени недоразбирања и проблеми, а тоа е НЕДОЗВОЛИВО.

- Политика. Табу тема. Зошто? Секој брат масон има право на своја политичка определба, но надвор од ложата. Тој НЕМА никакво право да ги пропагира своите политички идеи или, пак, да ги напаѓа туѓите. Секој е слободен во својот избор за политичка определба. Единствено се реагира ако некој брат ѝ припаѓа на некоја од профашистичките политички партии. Таква и слична политичка припадност не е дозволена.

### **Дали кандидатот за прием во Масонското братство треба да биде богат човек?**

Одговорот е ДА, но ДУХОВНО богат човек, со светла мисла во себе, подготвен да даде одговор на определени прашања.

Во масонството сè е симбол, и зборот, и движењето, и знакот.

За луѓето кои сакаат да влезат во Братството, постојат определени прашања (стотина) на кои тие треба да одговорат на самите себе си, да се самоспознаат и да оценат дали заслужуваат да станат еднакви во распространетиот свет на масонското Братство. Ке наведем неколку од нив:

\*Ако појдеш за да бараш, сакаш, за да ти се даде, и тропаш за да ти се отвори.

\*Ако умееш да ги препознаваш знаците, да ја разбираш смислата на зборовите и ја чувствуваш силата на поздравот.

\*Ако опстојуваш меѓу ветровите ниту гол, ниту облечен и одиш по патиштата ниту бос ниту обуен.

\*Ако го чуваш работното место секогаш осветлено, за да не



ВИНСТОН ЧЕРЧИЛ

падне сенка врз твоето дело, и го почнуваш со јасен и чист поглед твојот труд.

\*Ако мудроста раководи со твоето животното дело, силата го исполнува, а убавината го овековечува.

\*Ако благородноста на чувствата ти е поскапа од земските богатства.

\*Ако погледнуваш кон Сонцето, за да го следиш доколку ти е тешко во работата.

\*Ако веруваш дека само законот може да ти ја даде слободата, и го пронајдеш достоинството за да се поклониш пред неговата сила.

\*Ако се бориш, за да живееш, и се усовршуваш, за да си слободен.

\*Ако не се плашиш со врзани очи да затропаш на непозната врата, барајќи ја светлината.

\*Ако мирен му ја отвораш вратата на непознат, без да го прашаш за неговата вера, националност, богатство или политичка припадност.

\*Ако ја разбираш молитвата на другиот кон неговиот Бог, додека ти се молиш кон твојот.

\*Ако си убеден дека неискреноста ја претвора радоста во мака, а пријателите во сведоци на твојата нечиста совест.

\*Ако си убеден дека честа не се купува.

\*Ако признаеш дека сите се раѓаат еднакви и по род се браќа.

Но, немој да бараш влез:

\*Ако немаш желба за морално и интелектуално усовршување.

\*Ако те води чиста љубопитност за откривање некакви тајни.

\*Ако се надеваш дека така полесно ќе ги оствариш твоите лични цели.

\*Ако не можеш да се оградиш од разликите и од надворешните белези на животот и ако не си во состојба да погледнеш на сите луѓе како на браќа.

\*Ако мислиш дека спасението на душата ти е во рацете на некаков духовен водач.

\*Ако слободата на твојот дух е затворена во сефот на материјалното богатство.

И многу други вакви и слични прашања.

## Која е историјата на масонството?

### Легендата за Хирам Абиф

Секој брат масон ја знае легендата за Хирам Абиф - Првиот Велики Мајстор Масон. Неговото име е поврзано со градењето на Соломоновиот храм. Бил архитект, Феникиец, во служба на царот од Тир.

Царот Соломон го ангажирал Хирам Абиф да му го изгради храмот во чест на богот Јехова. Овој настан е регистриран и во Библијата (Језикул).

Но, што тука е интересно за човештвото? Што е тоа што го направил Првиот Велики Мајстор Масон Хирам Абиф, што го издвојува и го вбројува во легендите? Што е тоа што Хирам Абиф го направил за да влезе во бесмртноста и до ден денес да постојат негови следбеници, кои ги практикуваат неговите принципи, знаци, зборови кои тој ги користел како Велики Мајстор Масон.

Хирам Абиф живеел во времето на господари и робови. Главниот адут за реализација на идеите на господарот бил КАМШИКОТ. Кога господарот, исплашен за своето богатство од нападите од непријателите, сакал да изгради тврдина, тој ги ангажирал робовите, и со помош на камшикот тие го граделе, но долг временски период.

Хирам Абиф, мудар човек, **камшикот** го ЗАМЕНУВА со МИСЛАТА. Што значи тоа? Хирам Абиф се пазарел со господарот дека во рок од толку и толку време (секако многу пати по-кратко), ќе му ја изгради тврдината, но за толку и толку пари, кои овој требало да ги плати. Своите работници тој не ги камшикувал, туку ги плаќал по онолку пари колку што било нивното знаење (ја плаќал мислата - знаењето). Па, така работниците ги поделил во 3 степени: чираци, калфи и мајстори, кои различно ги плаќал секојдневно по завршената работа. На секој од нив, во зависност од степенот, му го кажал тајниот збор и тајниот знак по кои ќе ги разликувал кога работниците дојале да примат плата (тогаш сигурно немало платни списоци). За некој чирак да стане калфа или мајстор требало да се труди, да учи и да се усовршува за да добие поголема плата.

Можеби сега, гледано од оваа временска дистанца, тоа што го правел Првиот Велики Мајстор Масон Хирам Абиф не е којзнае што! Но, да не забораваме, сè ова се случувало пред 4.000 години.

Историјата на масонството продолжува преку египетската цивилизација и Евреите, Грција, Филип и Александар Македонски, витезите Темплари до денешни дни, кога во 1717 година во Лондон е воспоставено современото масонство, година од која на некој начин масонството излегува во јавноста.

**Што е тоа што луѓето ги привлекува да пристапат кон Братството? Што е тоа што се случува внатре во ложите, за врвни луѓе - филозофи, научници, цареви и кралеви, војсководци, композитори и музичари, писатели, државници, луѓе од обичниот свет, да седат заедно еден до друг**



## внатре во ложите?

Што е тоа што можел да научи и да се усоврши, седејќи внатре во ложата и слушајќи ги дискусиите на браќата еден: Волтер, Русо, Петар Велики, Фридрих Велики, Леонардо да Винчи, Микеланџело,

Бетовен, Моцарт, Балзак, Наполеон, Кутузов, Черчил, Џорџ Вашингтон, Бенџамин Франклин, Исак Њутн, Александар Дима и синовите, Морис Равел, Јан Сибелиус, Штраусови, Пјер де Кубертен, Максим Горки, Пушкин, Верди, Луис Армстронг-Сачмо, Гилеспи, Нет Кинг Чол, Луис Буџуел, браќата Лимиер, Хенри Форд, Андре Ситроен, Александар Флеминг, Његош, Доситеј Обрадовиќ, Вук Караџиќ, Григор Прличев, Маркиз де Лафајет...??? Долг е списокот на масони кои го задолжиле светот и неговата цивилизација.

Внатре во ложите тие го нашле тоа што во профаниот, непосветен свет го нема, а тоа е: СЛОБОДНАТА МИСЛА.

Сите титули и почести со влегувањето внатре во ложата остануваат надвор. Внатре сите се ЕДНАКВИ. Секој има право да го искаже своето мислење, какво и да е, без страв дека ќе биде казнет или награден. Внатре во ложите владеат некои други "правила". Таму не постојат цареви, кралеви, не постојат титули и функции, постојат само ЕДНАКВИ БРАЌА, исполнети со љубов, доверба, толеранција, толеранција, толеранција.

ВО СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ ЗА: Кумраните; Витезите Темплари; Денешната поставеност на масонството; Познатите личности; Масонството во Македонија претходно и сега

(Продолжува)